



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Ул. Димитрие Чуповски бр. 11/ I КАТ,
1000 Скопје, Република Македонија
Телефони: 02 3106-710; 02 3126-027

<http://bjn.gov.mk>

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број на оглас: **09/2012**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Гевгелија**

I.1.2) Адреса: **Димитар Влахов 4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Гевгелија 1480**

I.1.4) Интернет адреса: **www.gevgelija.gov.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Митко Дојчинов** Адреса на е-пошта: **javninabavki_gevgelija@t-home.mk** Телефон/Факс: **034213843/034213899**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

II.1) Предмет на конкурсот:

Изработка на идејно архитектонско решение за уредување на градскиот плоштад во центарот на Гевгелија, со подземни гаражи.

II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи: **Не**

II.4) Референтна номенклатура (ОПЈН)

II.5) Подетален опис на конкурсот:

Учесниците на конкурсот треба да достават идејно архитектонско решение со следната содржина:

- 1. Ситуација со поширока околина 1:500;**
- 2. Силуети 1:500;**
- 3. Решение на партер со поширок опфат 1:200;**
- 4. Вертикални пресеци 1:200;**
- 5. Силуети 1:200;**
- 6. Сообраќајно решение и шема на пешачки пристапи 1:500;**
- 7. Тродимензионални прикази;**
- 8. Шема на распоред на содржините/функциите;**
- 9. Текстуален опис на проектното решение и неговите специфики со табеларен приказ на бруто површини;**
- 10. Виртуелен модел или фотомонтажа на објектот на конкретната локација;**
- 11. Дигитален запис (CD или DVD) на сите наведени прилози во PDF, DWG и JPG формат.**

ДЕЛ III: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

III.1) Конкурсот за избор на идејно решение е дел од постапка за доделување на договор за јавна набавка на услуги:**Не**

III.2) Од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација:**Да**

Ако е ДА, да се наведе која:

Право на учество имаат домашни и странски правни лица регистрирани за дејноста, и физички лица државјани на РМ дипломирани архитекти или студенти на архитектура.

III.3) Целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на најдобро рангираниот план/планови или проект/проекти:

Во постапката за избор на најдобро рангирано идејно архитектонско решение ќе се очекува:

- почитување на општи архитектонско - урбанистички услови пропишани со ДУП на центарот на градот,(градежна и регулациона линија, височината на објектите и др.)

- почитување на стандардите и нормативите

- потполно задоволување на условите од Конкурсот

- целосна застапеност на програмската содржина

- креативност и инвентивност на понудените решенија

- оригиналност

- успешност во воспоставувањето на новиот архитектонски контекст и дооформување на постоечкиот

- репрезентативност на просторот предмет на овој конкурс кој треба да биде во склад со постојните објекти во непосредното опкружување

- функционална и просторна структурираност како одговор на содржинските и функционалните барања на распишувачот

-современ третман на содржината и формата на понуденото решение на објектите во просторниот опфат на локацијата;

-економичност, и изводливост на понуденото решение и сл.

ДЕЛ IV: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Услови за доставување на планот/плановите или проектот/проектите

IV.1.1) Плановите или проектите да се достават најдоцна до:

23.03.2012 во 15.00 часот. Место: Општина Гевгелија - Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, со адреса на ул. „Борис Карпузов“ бр. Гевгелија.

IV.1.2) Доделување на награда/награди: **Да**

Ако е ДА, да се наведе која/кои:

-прва награда во износ од 90.000,00 денари; -втора награда во износ од 60.000,00 денари; -трета награда во износ од 30.000,00 денари.

IV.2) Имиња на членови на жири комисија:

IV.3) Дополнителни информации:

Конкурсот е јавен и анонимен.

Право на учество имаат домашни и странски правни лица регистрирани за дејноста, и физички лица државјани на РМ дипломирани архитекти или студенти на архитектура.

-Договорниот орган, на учесниците ги става на располагање следните материјали: а) Распис на конкурсот. б) Проектна програма за Изработка на идејно решение за градски плоштад-Гевгелија (текстуален и графички дел).

-Секој од учесниците има право на учество со по еден труд. Трудите се предаваат на формат 70/50 ,во затворен пакет со натпис "Идејно решение за Градски плоштад"- Гевгелија.

-Потребно е секој прилог да се нумерира со реден број во долниот десен агол и шифра (комбинација од букви и бројки, максимум 5) во горниот десен агол.

-Графичката обработка на прилозите да биде на ниво на идеен проект, а техниката е по слободен избор на авторите. Текстуалниот дел се прикажува на левата страна од првиот прилог.

-Заради потполна анонимност на конкурсниот труд, потребно е трудите да бидат доставени во непроѕирна и запечатена обвивка обезбедена од оштетување при транспорт, со назнака за Конкурс бр. 09/2012, со означување на шифрата на авторот и назнака „Не отварај“.

-Податоците за авторот (име, адреса, меил, телефонски број за контакт/факс) треба посебно да се наведат во посебен затворен плик приложен во трудот со назнака "Автор" и назначен со истата шифра.

-Во друг плик со назнака "Адреса за враќање на трудот" и назначен со истата шифра, треба да се назначи адресата на која треба да се врати ненаградениот или неоткупен труд.

-Со предавањето на конкурсниот труд се смета дека секој учесник ги прифаќа условите и пропозициите и одредбите на конкурсот.

-Трудите кои нема да ги содржат сите елементи опишани во овој конкурс, односно се некомплетни, ненавремено доставени и не се анонимни нема да бидат предмет на разгледување на комисијата.

-Оценувањето на трудите го врши Жири-комисија (составена од претседател и шест члена). Членовите на Жири-комисијата немаат право на учество на конкурсот.

-Жири-комисијата ќе го изврши оценувањето и ќе ги објави резултатите во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на завршување на конкурсот. По објавувањето на резултатите ќе се направи изложба на конкурсните трудови.

-Трудите кои нема да бидат наградени или откупени ќе бидат вратени на учесниците по завршувањето на изложбата.

-Општина Гевгелија ќе ги откупи трудите кои ќе ги задоволат пропозициите на конкурсот во целост и ќе склучи авторски договори за откуп на правата на делата односно за пренос на авторските права неопходни за натамошно користење на делата за целта на овој конкурс.

-Откупот односно наградата истовремено ќе претставува и авторски надомест за отстапените права за користење на делата, што ќе бидат децидно утврдени со договор.

Конкурсната документација може да се подигне во Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, ул. „Борис Карпузов“ бр. Гевгелија (на архива секој работен ден од 08:00 до 16:00) и на веб страната на општина Гевгелија.

За Конкурсната документацијата не се плаќа надоместок.

За дополнителни информации може да се обратите секој работен ден од 13:00 до 16:00 часот на лицето: Станка Карајанова Тел./Факс: 034 212 137 моб. 070/238-657, е-пошта: stanka_stanka@t-home.mk

IV.4) Датум на објава:17-02-2012